


 СЕ НАОЃАТЕ НА: [Дома](#) » [Вести](#) » [ЗНМ: Остра осуда за заканите кон новинарката на ТВ21](#)

# ЗНМ

## ЗНМ: Остра осуда за заканите кон новинарката на ТВ21

29/01/2020 - 16:14

ВЕСТИ, ГРАЃАНИ

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) остро ги осудува заканите упатени кон новинарката на ТВ21, **Алмедина Исмајли** од страна на **Нешат Адеми**, доскорашен член на политичката партија Алијанса за Албанците.

Од ЗНМ велат дека пред два дена новинарката Исмајли подготвувала прилог во кој бил споменат Адеми откако на својот Фејсбук профил објавил информација дека ја напушта АА. По емитувањето на прилогот Исмајли добила телефонски повик во кој Адеми упатил сериозни закани кон неа.


„Случајот вчера беше пријавен во полиција, а заканувачот веќе денеска бил повикан на информативен разговор. За жал, според нашите сознанија, институциите на прогонот процениле дека немало елементи за поднесување на кривична пријава против Адеми и добил само усна опомена. Потсетуваме дека, единствено преку строга санкција на нападите и заканите од страна на институциите во иднина ќе може да се спречат идни напади и закани кон новинарите. Државата има обврска да обезбеди ефикасен систем на превенција и казнување на насилството врз новинарите. Тоа е основен предуслов за подобрување на состојбата со слободата на говорот“, посочуваат од ЗНМ.

Од Здружението велат и дека загрижува фактот што во период од само еден месец се регистрирани четири напади и сериозни закани кон новинарите, што е бројка еднаква на сите регистрирани напади во текот на 2019 година. Тие додаваат дека уште повеќе загрижува трендот на зголемени закани кон жените новинарки во државата и апелираат до сите домашни и меѓународни институции да ги осудат заканите кон новинарите и да упатат пораки на смиреност во периодот кој следува.



0

0

**МОЖЕ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА**


## ПОПУЛАРНО



Српските туристи летово ќе доби 200 илјади електронски картички бесплатна патарина во земјава



МЗ: 13 починати и 14 новозаразени со Ковид-19



Поднесена иницијатива за референдум против дигитализацијата во образование - протестите продолжуваат



Песни на Ѓорѓе Балашевиќ влегоа во учебниците за основно образование во Србија



МЗ: 14 починати и 46 новозаразени со Ковид-19

НОВО

ЗА ВАС

LAJME NË GJUHËN SHQIPE

27/05/2021

Нов протест на текстилните работнички од Штип, Хелсинус бара одговорност за прекршења права

27/05/2021

Новинарки на Радио МОФ ја добија наградата „Жан Моне“ најдобра новинарска сторија

27/05/2021

МЗ: 13 починати и 53 новозаразени од Ковид-19

27/05/2021

Случајот Проташевич – „голема грешка која го врати фокусот на политичката криза во Белорусија“

27/05/2021

СОНК најави штрајк ако не се исплати прекувремената работа на наставниците, од МОН велат редовно уплаќале

27/05/2021

0

Нов протест на текстилните работнички од Штип, Хелсиншки бара одговорност за прекршените права

27/05/2021

0

Новинарки на Радио МОФ ја добија наградата „Жан Моне“ за најдобра новинарска сторија

27/05/2021

0

МЗ: 13 починати и 53 новозаразени од Ковид-19

27/05/2021

0

Случајот Проташевич – „голема грешка која го врати фокусот на политичката криза во Белорусија“

27/05/2021

0


СОНК најави штрајк ако не се исплати прекувремената работа на наставниците, од МОН велат редовно уплаќале

27/05/2021


0

Светот под ризик да ја надмине границата на затоплување


РАДИО МОФ НА FACEBOOK



РАДИО МОФ НА TWITTER



РАДИО МОФ НА INSTAGRAM



Радио МОФ е непрофитен медиум. За да ви обезбедиме објективно и професионално информирање добиваме поддршка од повеќе организации. Содржините објавени на медиумот не ги изразуваат нивни ставови или ставовите на Младински образовен форум и се професионални медиумски содржини креирани од редакцијата на Радио МОФ.